



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Службен гласник на Општина Свети Николе Излегува по потреба	21.09.2021 година ден месец година Свети Николе Број 12	ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Трезорска сметка 10000000063010 Буџетски корисник 7630140762- 630-10
--	--	---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за утврдување на Нацрт Детален урбанистички план за дел од УЕ 4, Блок 12, плански опфат 12.3, КО Свети Николе, Општина Свети Николе, за плански период 2021-2026 год. бр. 0801 – 1206 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 21. 09. 2021 година.

Бр.0901- 1218
21. 09. 2021 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 27 став 4 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20) Советот на Општина Свети Николе, на седницата одржана на ден 21.09.2021 година донесе:

О Д Л У К А

за утврдување на Нацрт Детален урбанистички план за дел од УЕ 4, Блок 12, плански опфат 12.3, КО Свети Николе, Општина Свети Николе, за плански период 2021-2026 год.

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува Нацрт Детален урбанистички план за дел од УЕ 4, Блок 12, плански опфат 12.3, КО Свети Николе, Општина Свети Николе, за плански период 2021-2026 год.

Член 2

По утврдувањето на нацртот на детален урбанистички план, градоначалникот организира јавна анкета, која трае најмалку 30 дена, а може да трае и до 90 дена. Со јавната анкета се спроведува и јавна презентација која се одржува најмалку еднаш во текот на траењето на јавната анкета.

Член 3

За спроведената јавна презентација и јавна анкета се изработува извештај со образложение за прифатените и неприфатените забелешки за урбанистичкиот план, од страна на стручна комисија формирана од градоначалникот на општината. Извештајот е составен дел на планот, а прифатените забелешки од јавната анкета задолжително се вградуваат во нацрт планот.

Член 4

Планскиот опфат е со површина од 9.83 ха со намена **А- ДОМУВАЊЕ** (А1.1- Станбени куќи-слободностоечки А1.2 -Станбени куќи со споен ѕид на меѓа-двокуќи А1.3 -Станбени куќи со споени ѕидови на меѓа од двете страни-куќи во низови А1.4 -Станбени куќи со повеќе споени ѕидови на меѓа-атриумски куќи), **Б – КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ** (Б1.3 – Продавници за храна, минимаркет, гранапи и др. Продавници), **В – ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ И ИНСТИТУЦИИ** (В5.1 – Верски институции-Цркви) **Д – ЗЕЛЕНИЛО, СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈА И МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ** (Д1.2- Јавно урбано зеленило Д3.1 – Спортски терени на отворено, на трева, за тенис, фудбал и др. спортови, без трибини Д3.4-Рекреативни и тематски паркови без градби, зоолошки градини на отворено (без градби), **Е – ИНФРАСТРУКТУРА** (Е1.1 – Сообраќајни патни инфраструктури Е1.8 – Инфраструктура за пренос на ел.енергија (трансформаторски станици).

Член 5

Составен дел на оваа Одлука за утврдување на Нацрт Детален урбанистички план за дел од УЕ 4, за Блок 12, плански опфат 12.3, КО Свети Николе, Општина Свети Николе, изработен од ДПТУ „Дизајн Центар Инжењеринг“ Трајче ДООЕЛ Кавадарци, со тех бр.3794 од септември 2021 година. Извештајот за извршената стручна ревизија од НИМАЕР ДООЕЛ Струга со тех.бр. 03-277/21 од септември 2021 година.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

Бр. 0801-1206
21.09.2021 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈОУДГ „Рахилка Гонева,, Свети Николе за 2022 година бр. 0801 - 1207 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 21. 09. 2021 година.

Бр.0901- 1218/2
21. 09. 2021 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ., бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 21. 09. 2021 година донесе

О Д Л У К А
за давање согласност на Годишен план за вработување на
ЈОУДГ „Рахилка Гонева,, Свети Николе за 2022 година

1. Советот на Општина Свети Николе дава согласност на Годишниот план за вработување на ЈОУДГ „Рахилка Гонева,, Свети Николе за 2022 година на седницата одржана на ден 21.09. 2021 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,

Бр.0801 -1207
21.09. 2021 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈП „Погребални услуги,, Свети Николе за 2022 година бр. 0801 - 1208 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 21. 09. 2021 година.

Бр.0901- 1218/3
21. 09. 2021 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ., бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 21. 09. 2021 година донесе

О Д Л У К А
за давање согласност на Годишен план за вработување на
ЈП „Погребални услуги,, Свети Николе за 2022 година

1. Советот на Општина Свети Николе дава согласност на Годишниот план за вработување на ЈП „Погребални услуги,, Свети Николе за 2022 година на седницата одржана на ден 21.09.2021 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,

Бр.0801 - 1208
21.09. 1021 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈКП „Комуналец,, Свети Николе за 2022 година бр. 0801 - 1209 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 21. 09. 2021 година.

Бр.0901- 1218/4
21. 09. 2021 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ., бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 21. 09. 2021 година донесе

ОДЛУКА

за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈКП „Комуналец,, Свети Николе за 2022 година

1. Советот на Општина Свети Николе на ден 21.09. 2021 година даде согласност на Годишниот план за вработување на ЈКП „Комуналец,, Свети Николе за 2022 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр.0801 - 1209
21.09. 2021 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за давање согласност на Дополнување на Годишен план за вработување на СОУ „Кочо Рацин,, Свети Николе за 2021 година бр. 0801 - 1210 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 21. 09. 2021 година.

Бр.0901- 1218/5
21. 09. 2021 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ., бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 21. 09. 2021 година донесе

О Д Л У К А

за давање согласност на Дополнување на Годишен план за вработување на СОУ „Кочо Рацин,, Свети Николе за 2021 година

1.Советот на Општина Свети Николе дава согласност на Дополнување на Годишниот план за вработување на СОУ „Кочо Рацин,, Свети Николе за 2021 година на седницата одржана на 21.09.2021 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,,

**Бр.0801 -1210
21.09. 2021 година
Свети Николе**

**Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Кире Алексов с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за давање согласност на Измена на Годишен план за вработување на СОУ „Кочо Рацин,, Свети Николе за 2022 година бр. 0801 - 1211 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 21. 09. 2021 година.

**Бр.0901- 1218/6
21. 09. 2021 година
Свети Николе**

**Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ., бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 21. 09. 2021 година донесе

О Д Л У К А

за давање согласност на Измена на Годишен план за вработување на СОУ „Кочо Рацин,, Свети Николе за 2022 година

1.Советот на Општина Свети Николе дава согласност на Измена на Годишниот план за вработување на СОУ „Кочо Рацин,, Свети Николе за 2022 година на седницата одржана на 21.09.2021 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,,

**Бр.0801 -1211
21.09. 2021 година
Свети Николе**

**Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Кире Алексов с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за воспитно образовната работа за учебната 2020/2021 година на СОУ „Кочо Рацин,, Свети Николе бр. 0801 - 1212 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 21. 09. 2021 година.

Бр.0901- 1218/7
21. 09. 2021 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ., бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 21.09. 2021 година донесе

ЗАКЛУЧОК

За усвојување на Годишниот извештај за воспитно образовната работа за учебната 2020/2021 година на СОУ „Кочо Рацин,, Свети Николе

1. Се усвојува Годишниот извештај за воспитно образовната работа за учебната 2020/2021 година на СОУ „Кочо Рацин,, Свети Николе.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр.0801 - 1212
21. 09. 2021 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за давање согласност на Годишната програма за воспитно образовната дејност за учебната 2021/2022 година на СОУ „Кочо Рацин,, Свети Николе бр. 0801 - 1213 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 21. 09. 2021 година.

Бр.0901- 1218/8
21. 09. 2021 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ., бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 21.09. 2021 година донесе

О Д Л У К А
за давање согласност на Годишната програма за воспитно образовната дејност за учебната 2021/2022 година на СОУ „Кочо Рацин,, Свети Николе

1. Советот на Општина Свети Николе дава согласност на Годишната програма за воспитно образовната дејност за учебната 2021/2022 година на СОУ „Кочо Рацин,, Свети Николе.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр.0801 - 1213
21.09. 2021 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работата за учебната 2020/2021 година на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Рахилка Гонева,,Свети Николе бр. 0801 - 1214 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 21. 09. 2021 година.

Бр.0901- 1218/9
21. 09. 2021 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ., бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 21. 09. 2021 година донесе

З А К Л У Ч О К

за усвојување на Годишен извештај за работата за учебната 2020/2021 година на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Рахилка Гонева,,Свети Николе

1. Се усвојува Годишен извештај за работата за учебната 2020/2021 година на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Рахилка Гонева,,Свети Николе.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр.0801 - 1214
21.09. 2021 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за давање согласност на Годишна Програма за работата за учебната 2021/2022 година на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Рахилка Гонева,,Свети Николе бр. 0801 - 1215 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 21. 09. 2021 година.

Бр.0901- 1218/10
21. 09. 2021 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 21. 09. 2021 година донесе

О Д Л У К А

за давање согласност на Годишна Програма за работата за учебната 2021/2022 година на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Рахилка Гонева,,Свети Николе

1. Се дава согласност на Годишна Програма за работата за учебната 2021/2022 година на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Рахилка Гонева,,Свети Николе.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,,

Бр.0801 - 1215
21.09. 2021 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Деловник за работа на Совет на млади на Општина Свети Николе бр. 0801 - 1216 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 21. 09. 2021 година.

Бр.0901- 1218/11
21. 09. 2021 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 05/02), член 16 од Законот за младинско учество и младински политики („Службен весник на РМ., бр. 10/2020), како и член 40 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе бр.3/2021), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 21.09.2021 година донесе:

ДЕЛОВНИК

за работа на Совет на млади на Општина Свети Николе

1. ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ

Член 1

Со овој Деловник детално се уредува начинот на конституирање на Советот на млади, изборот на претседател на Советот на млади на Општина Свети Николе (во понатамошниот текст Совет) и неговиот заменик, правата, обврските и одговорностите на членовите на Советот, начинот и постапката на донесување на актите на Советот, свикувањето, работата и текот на седниците и други прашања кои се значајни за работата на Советот.

2. КОНСТИТУИРАЊЕ НА СОВЕТОТ

Член 2

Конститутивната седница на Советот ја свикува и со нејзе раководи најстариот член на Советот. Советот е конституиран со изборот на претседател.

На конститутивната седница се избира претседател и заменик претседател, доколку на седницата се присутни мнозинство на членовите.

3. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ

Член 3

Советот на млади во Општината ги врши следните работи:

- Разгледува прашања кои се важни за работата на Советот на млади;
- Донесува Деловник за работа на Советот на млади;
- Го избира и разрешува претседателот на Советот на млади;
- Поднесува предлози до Советот на Општина Свети Николе за идентификувани проблеми на младите на локално ниво и начини за нивно можно решавање;
- Поднесува предлози до Советот на Општина Свети Николе за донесување одлуки, програми и други акти за подобрување на состојбата на младите на локално ниво;
- Дава мислење по одлуки, програми и други акти кои се од надлежност на Советот на Општина Свети Николе, а кои ги засегаат младите на локално ниво;
- Изработува извештаи до надлежните органи за програмите на младите, а по потреба предлага и донесува Програма за решавање на проблемите, со цел подобрување на состојбата на млади на локално ниво;
- Предлага мерки за остварување и спроведување на одлуки и програми за грижа на млади;
- Предлага точки на дневен ред на Советот на Општината, кои ги засегаат младите;
- Иницира прашања за млади од делокругот на работата на Општината;
- Иницира, учествува и дава повратни информации за процесот на локална младинска стратегија и други политики;
- Доставува информации до Општината, за прашања кои се однесуваат на младите и
- Врши други советодавни и застапувачки работи во согласност со ЗМУМП.
- Организира работилници, предавања, трибини, кампањи, манифестации и други активности во врска со младинските организации од други градови на Република Македонија и

Член 4

Членот на Советот на млади ги добива материјалите за темите кои се на дневен ред на седницата на Советот три дена пред одржувањето.

Членовите на Советот на млади имаат право да предлагаат точки на дневен ред.

Членот на Советот има право да побара од општинските служби помош во објавувањето на неговата функција и објаснување заради потполно запознавање и следење на проблемот за одредени теми.

4. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОВЕТОТ

Член 5

Советот има претседател и заменик претседател.

Претседателот и заменикот претседател на Советот се избираат со мнозинство гласови од присутните членови.

Претседателот го застапува и претставува Советот на млади.

Претседателот на Советот на млади ги свикува и раководи со седниците на Советот на млади во општината, се грижи за организацијата и работата на Советот на млади.

Во отсуство или било каква спреченост на претседателот, неговите обврски ги извршува заменик претседателот.

Член 6

Советот донесува одлуки и акти врз база на правата и овластувањата утврдени со Одлуката за формирање на Советот, а ги потпишува претседателот на Советот.

Одлуките, записниците и другите акти се доставуваат во 7 примероци, по еден за секој член на Советот на млади, еден за службеникот/чката за млади на Општина Свети Николе и еден примерок за Советот на Општина Свети Николе

Одлуките и другите акти се чуваат во архивата на општината.

Член 7

Овластен за толкување на одлуките на Советот се членовите на Советот на млади и Советот на Општината.

5. РЕД НА СЕДНИЦИТЕ

Свикување на седниците

Член 8

Советот одржува седници најмалку еднаш во месецот.

Седниците на Советот ги свикува претседателот.

Претседателот на Советот може да свика и вонредна седница на сопствена иницијатива, а должен е да свика седница и на барање на најмалку една третина од членовите на советот, во рок од 30 дена од приемот на предлогот.

Во случаите кога од здравствено-безбедносни причини Советот не може да се одржи со физичко присуство на претседавачот и членовите на Советот, седницата може да се одржи и преку видео платформи или друг начин на електронска видео комуникација, а гласањето да се изврши преку службена електронска комуникација (меил).

Советот нема свој печат и штембил. Актите и службената кореспонденција на Советот се заверуваат во архивата на Општина Свети Николе, со печат и штембил на Советот на Општина Свети Николе и потпис од претседателот на Советот на Општина Свети Николе.

Член 9

Седниците на Советот се свикуваат писмено.

Поканата за седниците и сите материјали кои се однесуваат на предлог дневниот ред им се доставуваат на членовите на советот најмалку три дена пред одржување на седницата.

Поканата и материјалите исто така можат да бидат доставени и по електронски пат.

Дневен ред

Член 10

Дневниот ред на седниците го предлага претседателот на Советот.

Во предлог дневниот ред се внесуваат сите предлози кои се дадени од страна на овластените предлагачи.

Дневниот ред на седниците се утврдува на почетокот на седницата.

Претседателот на седницата може да побара измена на дневниот ред или некоја точка да се изостави.

Измени на дневниот ред може да побара и член на Советот. Истата треба да биде ставена на гласање. Истата станува составен дел на дневниот ред доколку биде изгласана со мнозинство од присутните членови на Советот.

Доколку се предлага дополнување на дневниот ред, мора да се обезбеди и материјал за дополнетата точка.

Член 11

При утврдувањето на дневниот ред најпрво се одлучува за тоа одредена точка да се отфрли, а потоа да се додаде. Дневниот ред се утврдува со мнозинство гласови од присутните членови на Советот.

Откако дневниот ред ќе се утврди, претседателот го објавува истиот.

Член 12

Со седниците на Советот претседава претседателот, а во негово отсуство неговиот заменик.

Во работата на седницата на Советот можат да учествуваат членовите на Советот и други лица кои ги поканил претседателот на Советот, со претходна одлука на Советот.

Член на Советот може да зборува за секоја точка поодделно.

Тек на седницата

Член 13

После отворањето на седницата, а пред утврдување на дневниот ред претседателот на Советот го утврдува бројот на присутни на седницата.

Ако претседателот утврди дека на седницата нема кворум за работа, тој ја одложува седницата за друг ден и време.

Седницата ќе се прекини и одложи и во случај кога за време на седницата ќе се утврди дека нема кворум за работа на Советот.

Одложување на седница

Член 14

Доколку претседателот утврди дека на седницата нема кворум за работа, односно неприсуство на доволен број членови, закажаната седница на Советот се одложува.

Седницата ја одложува претседавачот/ката, кој/а на присутните им го соопштува датумот на одржување на новата седница, а на отсутните членови им доставува покани по електронски пат.

Прекин на седница

Член 15

Седницата на Собранието се прекинува кога:

- во текот на одржување на седницата бројот на присутните членови ќе се намали под пропишаниот број за одржување на седницата;
- седницата поради обемноста на дневниот ред не може да се заврши истиот ден;
- ќе дојде до потешко нарушување на редот на седницата, а претседавачот/чката не е во состојба да воспостави ред;
- поради одмор на учесниците на седницата, но не подолго од два часа; и
- во други случаи.

Заклучување на седница

Член 16

По завршување на расправата и одлучување по сите точки од дневниот ред, претседавачот/ката објавува дека ја заклучува седницата, односно објавува дека седницата е завршена.

Одлучување

Член 17

За донесување на одлуки или други акти на седниците на Советот потребно е присуство на мнозинство на членови.

Одлуките и актите Советот ги носи со мнозинство на гласови.

Член 18

Гласањето на седниците е јавно.

Јавното гласање се спроведува со кревање на рака. Членовите се изјаснуваат „за“, „против“ и „воздржан“.

Кај утврдувањето на дневниот ред се гласа со „за“ и „против“.

Членовите ги прозива и гласовите ги пребројува претседателот.

Претседателот на Советот ги објавува резултатите од гласањето.

6. ЗАПИСНИЦИ

Член 19

За работата на седниците се води записник.

Записникот содржи основни податоци за работата на седницата, за изнесените предлози, за учеството во расправата како и за носењето на одлуките.

Во записникот се внесуваат и резултатите од гласањето по поедини точки.

Секој член на Советот има право да на почетокот на седницата ги изнеси забелешките на записникот од претходната седница.

За записникот за кој нема забелешки, односно за записникот за кој се прифатени измените се смета за усвоен.

Усвоениот записник го потпишува претседателот и сите членови на Советот на млади.

Записничар може да биде било кој член од Советот на млади и истиот може да се менува на секоја седница.

Записниците се чуваат во архивата на општината.

7. ЈАВНОСТ НА РАБОТАТА

Член 20

Седниците на Советот се јавни.

Јавноста мора да ја следи работата на Советот, но не смее да пречи во неговата работа.

За работата на Советот, јавноста се известува по пат на средствата за јавно информирање, web страницата на општината.

8. ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ И ИЗМЕНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ

Член 21

Деловникот за работа на Советот се донесува на седница на Советот со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

Изменувањето и дополнувањето на овој Деловник се врши согласно постапката за неговото донесување.

Деловникот го потпишува претседателот на Советот на млади.

9. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 22

За прашања кои не се утврдени со овој Деловник на одговорен начин ќе се применуваат одредби од Деловникот за работа на Советот на Општина Свети Николе.

Член 23

Овој Деловник стапува на сила од денот на неговото носење од страна на Советот на општината, а се објавува во „Службен гласник на Општина Свети Николе“, на огласната табла и на web страницата на општината.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на Општина Свети Николе за 2021 година бр. 0801 - 1217 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 21. 09. 2021 година.

Бр.0901- 1218/12
21. 09. 2021 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ., бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 21. 09. 2021 година донесе

ОДЛУКА

за давање согласност на Годишен план за вработување на
Општина Свети Николе за 2021 година

1. Советот на Општина Свети Николе дава согласност на Годишниот план за вработување на Општина Свети Николе за 2022 година на седницата одржана на ден 21.09. 2021 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр.0801 - 1217
21. 09. 2021 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Кире Алексов с.р.

СОДРЖИНА

1. Одлука за утврдување на Нацрт Детален урбанистички план за дел од УЕ 4, Блок 12, плански опфат 12.3, КО Свети Николе, Општина Свети Николе, за плански период 2021-2026 год.	стр.1
2. Годишен план за вработување за 2022 година на Ј.О.У.Д.Г. „Рахилка Гонева,, Свети Николе.	стр.2
3. Годишен план за вработување за 2022 година на ЈП „Погребални услуги,, Свети Николе.	стр.3
4. Годишен план за вработување за 2022 година на ЈКП „Комуналец,, Свети Николе	стр.4
5. Дополнување на Годишен план за вработување за 2021 година на СОУ „Кочо Рацин,, Свети Николе.	стр.5
6. Измена на Годишен план за вработување за 2022 година на СОУ „Кочо Рацин,, Свети Николе.	стр.6
7. Годишен Извештај за воспитно образовната работа за учебната 2020/2021 година на СОУ „Кочо Рацин,, Свети Николе.	стр.7
8. Годишна Програма за воспитно образовната дејност за учебната 2021/2022 година на СОУ „Кочо Рацин,, Свети Николе.	стр.7
9. Годишен извештај за работата за учебната 2020/2021 година на Ј.О.У.Д.Г. „Рахилка Гонева,,Свети Николе.	стр.8
10. Годишна програма за работата за учебната 2021/2022 година на Ј.О.У.Д.Г. „Рахилка Гонева,,Свети Николе.	стр.8
11. Деловник за работа на Совет на млади на Општина Свети Николе	стр. 9
12. Годишен план за вработување на Општина Свети Николе за 2022 година	стр. 13

Бр. 0801 - 1219

21.09. 2021 година

Свети Николе